

Линија на директно финансирање на проекти за одржлив развој за земјите на Западен Балкан (WeBSEDF)

Линија на директно финансирање на проекти за одржлив развој за земјите на Западен Балкан (The Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility - **WeBSEDF**), на Европската банка за реконструкција и развој (EBRD), им дава поддршка на малите и средните претпријатија за инвестирање во проекти за одржлива енергија (OE) преку **поединечни кредити** во износ од **2 до 6 милиони евра**. Во рамките на ова финансирање, корисниците на заемот што ги исполнуваат условите можат да добијат и:

- бесплатни консултантски услуги од Консултантот на проектот, кој што дава поддршка во подготовките на OE проектите и
- поттикнувачки исплати базирани на проценетото намалување на емисијата на CO₂ кое произлегува од примената на проектот.

WeBSEDF се реализира во **Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, ПЈР Македонија, Црна Гора и Србија (вклучувајќи го и Косово)**. Од линијата на **WeBSEDF** се очекува да бидат реализирани **25 проекти кои што ги исполнуваат условите**, во сите земји на Западниот Балкан, со вкупен буџет од 50 милиони евра и со дополнителен буџет од 8 милиони евра за поттикнувачки исплати.

Критериуми за подобност

За да се квалификуваат за доделба на средствата и поттикнувачките исплати во рамките на финансирањето преку линијата на WeBSEDF, проектите мораат да да задоволат одредени критериуми:

1. Технички критериуми:

- најмалки 20% заштеда на енергија за проектите на енергетска ефикасност во индустријата;
- минимален степен на ефикасноста (степен на искористување - број на работни саати) за проекти кои вклучуваат обновливи извори на енергијата.

2. Финансиски критериуми: здрава финансиска и економска структура со доволен адекватен капитал кој што е дониран од финансиерот на овој проект.

3. Други критериуми: проектите за кои е неопходно добивање на лиценци, концесии, дозволи, одобрувања и сл., истите мораат да се обезбедат според барањата на EBRD (меѓу другото транспарентна и конкурентна постапка) Детални информации за критериумите за подобност можат да се добијат на лично барање.

Организацијата на проектот

Организацијата на проектот е едноставна и ефикасна:

- **EBRD обезбедува:**
 - Позајмици во износи помеѓу 2 милиони евра и 6 милиони евра по проект во рамките на вкупниот буџет од 50 милиони евра;
 - Поттикнувања од 20% од позајмените износи во моментот кога проектот е завршен и оверен од Консултантот за проверка.

• **Корисниците на заемот/Позајмувачите:**


- Предлагаат проекти кои што ги задоволуваат утврдените критериуми за прифатливост;
- Обезбедуваат адекватно финансирање неопходно за имплементација на проектот;
- Ја разработуваат целокупната техничка документација и ги обезбедуваат сите потребни одобренија, дозволи и согласности;
- Го имплементираат проектот;
- По техничкиот прием и проверката на избегнатата емисија на јаглерод-диоксид, добиваат поттикнувачки исплати (доколку проектот е квалификуван за поттикнувачки исплати).

• **Консултантот на проектот (PC)** им обезбедува техничка помош на клиентите и потенцијалните позајмувачи, а посебно:

- Ги идентификува проектите во сите земји со помош на професионални локални менаџери;
- Ги проверува проектите за да ја оцени нивната прифатливост;
- Врши детална проверка на проектот (“due diligence”) во рамките на процесот на прифаќање на проектите за финансирање (вклучувајќи и изборка на енергетски ревизии, доколку биде потребно);
- Врши надзор врз имплементацијата на проектот.

• **Консултантот за проверка (VC):**

- Врши надзор и ја проверува имплементацијата на сите активности;
- Ја проверува избегнатата емисија на јаглерод-диоксид.



* Исплатата на поттикнувачките средства се одобрува по успешната финализација на проектот

Контакти

Г Јоханес Хениг

Директор на проектот
Телефон: +49 711 8995 377
Мобилен: +49 178 8123 001
E-mail: Johannes.Hoenig@fichtner.de

Nenad Pavlovic

Serbia/Montenegro/FYR Macedonia
Email: Nenad.Pavlovic@websedff.com

Rastko Mladenovic

Serbia/Montenegro/FYR Macedonia
Email: Rastko.Mladenovic@websedff.com

EBRD

Donald Mishaxhi

Principal Banker
Email: mishaxhd@ebrd.com

Nikolay Angelov

Associate Banker
Email: angelovn@ebrd.com

Dr. Riccardo M. Ambrosini

Principal Adviser
Email: ambrosir@ebrd.com